

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 129

19 септември 2013, четврток

година LXIX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                            | Стр. |                                                                                                                                                                | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3077. <b>Одлука</b> за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....                                                            | 2    | 3082. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот...                                                 | 3    |
| 3078. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини .....    | 2    | 3083. <b>Решение</b> за утврдување престанок на функцијата државен правобранител на Република Македонија.....                                                  | 3    |
| 3079. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини .....                   | 2    | 3084. <b>Решение</b> за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....                  | 3    |
| 3080. <b>Одлука</b> за престанок на користење на недвижни ствари на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....                     | 2    | 3085. <b>Решение</b> за именување на в.д. директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот .....                                                     | 4    |
| 3081. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта ..... | 3    | 3086. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти односно програми ..... | 4    |
|                                                                                                                                                                            |      | 3087. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот за водењето на регистрите .....                             | 4    |
|                                                                                                                                                                            |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                       | 1-88 |

- двор со површина од 43893 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 40 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 1431 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 595 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 405 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 12 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 967 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 270 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 220 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 74 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 539 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 11 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 309 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 277 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 253 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 411 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 109 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 8529 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 31 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 102 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 16 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 35 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 68 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 20 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 60 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 596 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 367 м<sup>2</sup>;
- земјиште под зграда со површина од 26 м<sup>2</sup>;
- зграда број 8, влез 1, приземје, со површина од 208 м<sup>2</sup>;
- зграда број 7, влез 1, кат 1, со површина од 220 м<sup>2</sup>;

- зграда број 7, влез 1, подрум, со површина од 88 м<sup>2</sup>;
- зграда број 7, влез 1, приземје, со површина од 211 м<sup>2</sup>;
- зграда број 11, влез 1, приземје, со површина од 8 м<sup>2</sup>;
- зграда број 16, влез 1, приземје, со површина од 98 м<sup>2</sup>;
- зграда број 22, влез 1, приземје, со површина од 57 м<sup>2</sup>;
- зграда број 3, влез 1, приземје, со површина од 569 м<sup>2</sup>;
- зграда број 5, влез 1, приземје, со површина од 10 м<sup>2</sup>;
- зграда број 12, влез 1, приземје, со површина од 273 м<sup>2</sup>;
- зграда број 15, влез 1, приземје, со површина од 371 м<sup>2</sup>;
- зграда број 20, влез 1, приземје, со површина од 12 м<sup>2</sup>;
- зграда број 23, влез 1, приземје, со површина од 13 м<sup>2</sup>;
- зграда број 24, влез 1, приземје, со површина од 52 м<sup>2</sup>;
- зграда број 26, влез 1, приземје, со површина од 349 м<sup>2</sup>;
- зграда број 4, влез 1, приземје, со површина од 388 м<sup>2</sup>;
- зграда број 6, влез 1, приземје, со површина од 812 м<sup>2</sup>;
- зграда број 17, влез 1, приземје, со површина од 8090 м<sup>2</sup>;
- зграда број 27, влез 1, приземје, со површина од 10 м<sup>2</sup>;
- зграда број 18, влез 1, приземје, со површина од 27 м<sup>2</sup>;
- зграда број 19, влез 1, приземје, со површина од 95 м<sup>2</sup>;
- зграда број 14, влез 1, приземје, со површина од 249 м<sup>2</sup>;
- зграда број 13, влез 1, приземје, со површина од 251 м<sup>2</sup>;
- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 32 м<sup>2</sup>;
- зграда број 2, влез 1, приземје, со површина од 1414 м<sup>2</sup>;
- зграда број 9, влез 1, подрум, со површина од 43 м<sup>2</sup>;
- зграда број 9, влез 1, приземје, со површина од 55 м<sup>2</sup>;
- зграда број 10, влез 1, приземје, со површина од 487 м<sup>2</sup>;
- зграда број 21, влез 1, приземје, со површина од 30 м<sup>2</sup>;
- зграда број 25, влез 1, приземје, со површина од 575 м<sup>2</sup>.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6405/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на Претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**3081.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛ НА МАТЕ-**  
**РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-**  
**НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

1. Нурхан Изаири, се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта, на негово барање.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта се именува  
- Осман Мислими.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1001/2  
3 септември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3082.**

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 септември 2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР**  
**НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА**  
**НА ТУРИЗМОТ**

1. Јордан Трајков се разрешува од должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3340/2  
13 септември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**3083.**

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 и став 2 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА**  
**ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА**

1. На Оливера Китанова-Мицевска и се утврдува престанок на функцијата државен правобранител на Република Македонија, поради избор на друга функција, заклучно со 3 септември 2013 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6293/2  
3 септември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3084.**

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 септември 2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ**  
**ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО**  
**НА ГОСТИВАР**

1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Шоип Фидани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6450/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3085.**

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 септември 2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ**

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се именува Кристијан Џамбазовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-6584/1                      Претседател на Владата  
13 септември 2013 година    на Република Македонија,  
Скопје                              м-р **Никола Груевски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

**3086.**

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12 и 24/13), министерот за образование и наука, донесе

**ПРАВИЛНИК**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ ОДНОСНО ПРОГРАМИ**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти, односно програми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/09, 149/09 и 34/11), во член 4 во ставот 3 зборовите „Националниот комитет за развој“ се заменуваат со зборовите „Националниот совет за високо образование, наука, иновации и технологија“.

**Член 2**

Членот 10-а се брише.

**Член 3**

Во член 11 по зборот „рецензенти“ се додаваат зборовите „избрани од страна на министерот за образование и наука (во натамошниот текст: министерот), врз основа на јавен оглас“,.

**Член 4**

Членот 13 се менува и гласи:

„Во министерството врз основа на оценките на независните рецензенти се прави ранг-листа на позитивно оценетите проекти.“

Одлуката за финансирање на проектите од став 1 на овој член која се донесува од страна на министерот е врз основа на ранг-листата на позитивно оценетите проекти и расположливите средства во Буџетот на Република Македонија.“

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-11593/3  
16 септември 2013 година  
Скопје

Министер,  
**Спиро Ристовски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

**3087.**

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 114/12), министерот за труд и социјална политика, донесе

**ПРАВИЛНИК**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ**

**Член 1**

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/12), по членот 9 се додава нова глава и нов член 9-а кој гласи:

**„НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ**

**Член 9-а**

Невработеното лице кое е евидентирано во регистарот на евидентирани невработени лица или во регистарот на други лица кои бараат работа, а кои не се пријавиле во утврдениот рок од член 59-а од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, се брише од евиденцијата во регистарот“.

**Член 2**

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:

**„Член 10-а**

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, при наредното пријавување сите лица кои се регистрирани во регистарот на невработени лица и други лица кои бараат работа, им се дава извод од електронскиот систем на Агенцијата за вработување, со податоците внесени во претходната пријава“.

**Член 3**

Пријавата за воведување во регистарот, која е дадена во прилог и е составен дел на Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/12), се заменува со нова Пријава за воведување во регистарот, која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-6613/1  
12 септември 2013 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
**Диме Спасов, с.р.**

Агенција за вработување на Република Македонија

## Прилог

Центар за вработување \_\_\_\_\_

## Пријава за воведување во регистар

[illegible]

|                                                                                       |                                                      |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                    | Степен на училишно образование                       | I II III IV VБ VA VIB VIA VIIБ VIIA VIII                                 |
|                                                                                       | Вид на завршено училиште (установа каде завршил)     |                                                                          |
|                                                                                       | Степен на стручна подготовка                         | НКВ ПКВ KB BKB HCO CCO BШO BCO                                           |
|                                                                                       | Образовен профил (назив од диплома)                  | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | Број и датум на диплома/сведителство                 |                                                                          |
| Дали има прилог копија                                                                |                                                      | 1. да 2. не                                                              |
| 13                                                                                    | Степен на училишно образование                       | I II III IV VБ VA VIB VIA VIIБ VIIA VIII                                 |
|                                                                                       | Вид на завршено училиште (установа каде завршил)     |                                                                          |
|                                                                                       | Степен на стручна подготовка                         | НКВ ПКВ KB BKB HCO CCO BШO BCO                                           |
|                                                                                       | Образовен профил (назив од диплома)                  | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | Број и датум на диплома/сведителство                 |                                                                          |
| Дали има прилог копија                                                                |                                                      | 1. да 2. не                                                              |
| 14                                                                                    | Дали е корисник на социјална помош                   | 1. да 2. не                                                              |
| 15                                                                                    | Дали е самохран родител                              | 1. да 2. не                                                              |
| 16                                                                                    | Дали е регистриран како индивидуален земјоделец      | 1. да 2. не                                                              |
| 17                                                                                    | Дали има бенефициран стаж                            | 1. да 2. не                                                              |
| 18                                                                                    | Вкупен работен стаж (години, месеци, денови)         | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
| <b>Занимања во кои бара работа (според НКЗ, односно ISCO)</b>                         |                                                      |                                                                          |
| 19                                                                                    | 1.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 2.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 3.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 4.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 5.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
| <b>Неформално работно искуство (занимања во кои работел според НКЗ, односно ISCO)</b> |                                                      |                                                                          |
| 20                                                                                    | 1. Занимање                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | Работодавач, период од-до                            |                                                                          |
|                                                                                       | 2. Занимање                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | Работодавач, период од-до                            |                                                                          |
|                                                                                       | 3. Занимање                                          | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
| <b>Завршени курсеви и семинари, стекнати лиценци и сертификати</b>                    |                                                      |                                                                          |
| 21                                                                                    | 1.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 2.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 3.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
|                                                                                       | 4.                                                   | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> |
| <b>Компјутерски познавања и вештини</b>                                               |                                                      |                                                                          |
| 22                                                                                    | Основни познавања (Windows, Интернет)                | 1. да 2. не                                                              |
|                                                                                       | Текст процесори и таблични калкулатори (Word, Excel) | 1. да 2. не                                                              |
|                                                                                       | CAD/CAM (Autocad, Arhcad)                            | 1. да 2. не                                                              |
|                                                                                       | Графички дизајн и DTP                                | 1. да 2. не                                                              |
|                                                                                       | LAN / WAN мрежи                                      | 1. да 2. не                                                              |
|                                                                                       | Програмски јазици (наведете кои)                     |                                                                          |
|                                                                                       | Оперативни системи (наведете кои)                    |                                                                          |
| Други познавања (наведете кои)                                                        |                                                      |                                                                          |



|                                                           |                                                     |                                   |                                             |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Познавање на странски јазици</b>                       |                                                     |                                   |                                             |                                |                                  |
| 23                                                        | 1.                                                  | <input type="checkbox"/> разбирам | <input type="checkbox"/> зборувам           | <input type="checkbox"/> читам | <input type="checkbox"/> пишувам |
|                                                           | 2.                                                  | <input type="checkbox"/> разбирам | <input type="checkbox"/> зборувам           | <input type="checkbox"/> читам | <input type="checkbox"/> пишувам |
|                                                           | 3.                                                  | <input type="checkbox"/> разбирам | <input type="checkbox"/> зборувам           | <input type="checkbox"/> читам | <input type="checkbox"/> пишувам |
| <b>Други способности и вештини кои ги поседува лицето</b> |                                                     |                                   |                                             |                                |                                  |
| 24                                                        | 1.                                                  |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | 2.                                                  |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | 3.                                                  |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | 4.                                                  |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | 5.                                                  |                                   |                                             |                                |                                  |
| 25                                                        | Возачка дозвола                                     |                                   | A                                           | B                              | C D E                            |
| 26                                                        | Дали би прифатиле работа со постојано патување      |                                   | 1. да                                       | 2. не                          |                                  |
| <b>Прилог за инвалидно лице</b>                           |                                                     |                                   |                                             |                                |                                  |
| 27                                                        | Потекло на инвалидност                              |                                   | 1.вродена 2.инвалид на труд 3.воен инвалид  |                                |                                  |
|                                                           | Категорија на инвалидност                           |                                   | 4.цивилен инвалид од војната                |                                |                                  |
|                                                           | Вид на оштетување                                   |                                   | 1. загубена 2. намалена односно преостаната |                                |                                  |
|                                                           | Степен на оштетување (во проценти)                  |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | Датум на решението за инвалидност                   |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | Број на решението за инвалидност                    |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | Институција која го издала решението за инвалидност |                                   |                                             |                                |                                  |
|                                                           | Дали е способен да работи                           |                                   | 1. да                                       | 2. не                          |                                  |
| 28                                                        | Корисник на паричен надомест за инвалидност         |                                   | 1. да                                       | 2. не                          |                                  |
|                                                           | <b>Датум на воведување во регистарот</b>            |                                   |                                             |                                |                                  |
| Потпис на службеникот _____                               |                                                     |                                   |                                             |                                |                                  |

Во прилог кон Пријавата потребно е да се достават:

- важечка лична карта на увид
- свидетелство/ диплома за завршено образование во оригинал на увид, наведени под реден број 10, 11, 12 и 13

Агенција за вработување на Република Македонија  
 Центар за вработување \_\_\_\_\_  
 Датум и време \_\_\_\_\_

Одберете во кој регистар сакате да бидете воведени и потпишете една од долунаведените изјави (се пополнува и потпишува само една од изјавите за воведување во регистар – не двете):

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ изјавувам дека се пријавувам за воведување во регистарот евидентирани невработени лица (активен барател на работа) и прифаќам да се пријавувам на секои 30 дена во Агенцијата за вработување и :

- да изготвувам и потпишувам индивидуални планови за вработување,
  - да учествувам во активните програми за вработување,
  - запознаен сум дека имам право да ги користам другите услуги (едукации, работилници, совет и сл.) согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и подзаконските акти,
  - запознаен сум дека АВРМ има обврска да ме информира и нуди слободни работни места или да посредува за вработување
- Запознаен сум дека доколку не се пријавам во утврдениот рок од 30 дена ќе бидам избришан од овој регистар и можам повторно да се пријавам по истекот на една година .

\_\_\_\_\_ (своерачен потпис)

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ изјавувам дека се пријавувам за воведување во регистарот на други лица кои бараат работа (пасивен барател на работа) без да имам обврска активно да барам работа и прифаќам да се пријавувам на секои 6 месеци во Агенцијата за вработување и :

- да изготвувам и потпишувам индивидуални планови за вработување,
- запознаен сум дека немам право да учествувам во активните програми за вработување,
- запознаен сум дека имам право да ги користам другите услуги (едукации, работилници, совет и сл.) согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и подзаконските акти.
- запознаен сум дека АВРМ нема обврска по службена должност да ме информира и нуди слободни работни места или да посредува за вработување

Го задржувам правото во секое време да можам да поднесам пријава за воведување во регистарот на евидентирани невработени лица, доколку ги исполнувам условите предвидени согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и подзаконските акти.

Запознаен сум дека доколку не се пријавам во утврдениот рок од 6 месеци ќе бидам избришан од овој регистар и можам повторно да се пријавам по истекот на една година.

\_\_\_\_\_ (своерачен потпис)

Јас долупотпишаниот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ под полна морална, кривична и материјална одговорност изјавувам дека сите податоци кои ги дадов во овој образец се вистинити и точни, како и дека во рок од осум дена ќе ја известам Агенцијата за вработување, доколку настане било каква промена на податоците, која влијае врз исполнување на условите за водење или престанок на водењето во регистарот.

\_\_\_\_\_ (своерачен потпис)



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
 Телефон: +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена.  
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013129